

На крајот од патешествието на земјава кон евроатлантските структури, наместо да ги искористиме бенефитите од досега постигнатото на тој план, нам ни се сервира политичка стратегија, со која треба да се избришеме од мапата на држави и народи со идентитет, со биолошки гени, со јазик, култура, писменост... Средновековните методи, кои сега некој се обидува да ги репромовира во XXI век, се одраз на еден нов тренд во глобалната светска политика, во која царуваат силата и интересот, но не и правото и правдата. Метју Нимиц, со последниот документ предложен во Атина за решавање на грчко-македонскиот спор за името, се стави во улога на ревизор на историјата, географијата, биологијата, генетиката... Зарем е можно еден просечен бизнисмен да се разбира во толку суштествени работи? Зарем е можно некој да се дрзне да оди против волјата Господова и да менува имиња, крв и гени, како од раков истресени? Едноставно, преговарачот за името воопшто не мрднал од првичниот став, со кој дојде овде кај нас пред неколку години. Нема никаква еволуција во неговата мисла, во неговата дипломатија, тој не знае воопшто да се снајде во меѓународните односи. Нимиц е тотално промашување во светската надворешна политика, тој е евидентен пораз за двете страни. Не е ова фрустрација. Тоа е сурова реалност на која не можеме да ѝ останеме рамнодушни. Нашиот бунт против молкот не смее да биде тивок и занемен, не смее да биде моментен и краткотраен. Тој треба да трае, катадневно да расте и да се шири, да се пренесува гласот на непокорот низ сите меридијани. Само така Македонецот може да остане Македонец, само така Македонија може да остане македонска.



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ



МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗОЛ  
ГИ ПЛАШИ СОСЕДИТЕ

# ОБИД ЗА БИОЛО ГЕНОЦИД ВРЗ М МАКЕДОНЦИТЕ

**П**редлозите за новото име на Македонија Нимиц ги зави во досега невидена дипломатска амбалажа. По сите борби на мислења и докажувања, произлезе дека вистинскиот иредентист е токму тој, преговарачот-бизнисмен Метју Нимиц. Во речиси секој од петте предлози за пречистување на нашата држава има елементи на шовинизам, духовно насилство, духовен геноцид на цел еден етнос, цела една нација. И не било која нација, туку најстарата, македонската. Без чувства, без почитување на Божјите закони, без запазување на меѓународното право, некој случаен дипломат од просечен ков собрал храброст да го смени името македонско. Не знае дека тоа е грев, не знае дека Севишниот може да му суди за тоа. Ќе се насмеа некој на ова. Но, таа е вистината. Македонија е земја пишана во Библијата. Ние, денешните Македонци, ја штитиме, ја браниме волјата Господова да се зачува македонското име. Некој оди против Бога. Ќе им пр-

ости ли, бидејќи не знаат што прават? Целиот процес е перверзно поигрување со нервите и со чувствата на македонската нација. Да се спомнува дека Грците биле тие кои се нервозни, дека тие биле погодени, дека срце ќе ги фатело е аматерска глума на оваа недефинирана трагикомедија. Грците отсекогаш правеле матни игри. Тоа им е во генот. Светот ги знае и ги препознава како такви. Време е да се уништи нивната лажна и арамиска политичка практика. Да им докажеме на Европејците дека нашите јужни соседи воопшто не се Европејци. Но, пред тоа треба да го поразиме и Нимиц, кој очигледно е дека се става во служба на Атина.

## НИМИЦОВИТЕ ТРИКОВИ

Предлозите за новото име се содржани во т.н. Анекс 1 од предлогот на медијаторот. Тие опфаќаат низа от-

"Името не е проблем ниту на НАТО, ниту на ЕУ, ниту на другите земји-членки на овие организации. Тие разлики не припаѓаат во основните базични принципи и стандарди, кои треба да бидат исполнети за земјата да биде поканета за рамноправно членство. Но, Грција е членка на НАТО и на ЕУ и од тоа нејзино членство произлегува правото да стави вето. Дали таа можност Грција ќе ја искористи или не, не можам да тврдам, но ние во преговорите и досега учествувавме и отсега ќе учествуваме на еден конструктивен начин со желба да се најде решение, бидејќи нашиот интерес ова прашање да биде симнато од дневен ред е многу поголем отколку што е интересот на Грција. Ние сакаме од употреба да се исфрли анахроната кованица ФИРОМ. Но, во тие преговори треба да водиме сметка за нашите национални и државни интереси и да го задржиме нашиот културен идентитет. Затоа ќе бараме решение, но не секое решение е прифатливо за Република Македонија".

*Бранко Црвенковски*



## ШКИ И ДУХОВЕН АКЕДОНИЈА И

### ИДЕНТИТЕТОТ ПОВАЖЕН ОД ЧЛЕНСТВОТО ВО НАТО



"Ние направивме сè што од нас се бараше за полноправно членство во НАТО. Билатералниот проблем со името со Грција, кој сега се наметнува како проблем на Алијансата е преседан, кој може да биде на штета не само на Македонија, не само на регионот, туку и на самата Алијанса. Борејќи се за нашето уставно име, ние практично во Македонија се бориме и за зачувување на нашиот идентитет. Борбата за името истовремено е и борба за нашиот идентитет. Членството во НАТО е еден моментум, кој се надеваме ќе биде оваа година или можеби некоја друга година. Историски, тоа е мал период, но градењето на идентитетот е нешто што се прави со векови, со илјадници години и токму затоа е огромната заинтересираност на македонската Влада и на граѓаните на кој начин ќе се разреши ова прашање".

*Никола Груевски*

стапки кои треба да ги направи македонската страна, вклучувајќи го и идентитетот на македонскиот народ, за разлика од отстапките на грчката страна, кои во ниту еден дел не чепкаат во грчкиот национален идентитет. И потоа да се зборува за компромис меѓу двете страни е навистина одраз или на лоша меѓународна дипломатија или, пак, на вешто осмислено сценарио, преку кое Западот се обидува да издејствува нов распоред на балканските сили, согласно политиката на двојни аршини. Во точката 1 од Анексот Нимиц вели: **"Се признава дека трите административни делови на Првата страна (грчката) се викаат Источна Македонија, Централна Македонија и Западна Македонија и дека територијата на Првата страна опфаќа дел од историската Македонија"**. Во точката 2 која следува, Нимиц продолжува: **"Се признава дека уставното име на Втората страна (македонската) е Република Македонија и дека територијата на Втората страна опфаќа дел од историската Македонија"**. Премногу е јасно што се обидува Нимиц со ова да разводи и да видоизмени. Погледнете само на кој начин преговарачот, веројатно по нечиј налог, ги опишува т.н. административни делови на грчката страна. Ова досега ние не го знаевме. Или измислува нова современа географија. Понатаму, со самиот термин историска Македонија, медијаторот ни го одзема правото да размислуваме во насока на врски со таа Македонија, која постоела пред нашата ера. Едноставно, тој јасно ја двои денешницата и

денешните Македонци од тогашната Македонија. Со самото признавање на фактот дека и Грција има дел од таа историска Македонија, што е факт, заборава да каже на кој начин таа го стекнала тој дел од територијата на нашата земја, кога се случило тоа, под кои околности и дали тоа било во согласност со меѓународното право. Се разбира, Нимиц малку треба да се позанимава и со процесот кој Грција го водеше против етничкото македонско население во текот на изминатите децении во Егејскиот, приграбениот дел од Македонија. Нека сирне троа во Букурешкиот договор, нека ги проанализира малку точките запишани во него. Доколку е искусен дипломат, како што некој сака да го прикаже, нека ги отвори илјадниците архиви и нека се распраша за хронологијата на македонскиот проблем и македонскиот идентитет. Без генеза за корените на еден проблем не може да се дојде до квалитетно, веродостојно и правдољубиво решение. Е, токму тоа Нимиц не го прави. Ги слуша апелите на Грција дека треба да го заборавиме минатото и да се фокусираме на иднината. Простете. Бакојани како да се плаши од минатото. Тука лежи зајакот. Доколку е така, тогаш искусниот меѓународен дипломат треба да ја раскринка лажната и подмолна грчка стратегија.



**НИМИЦ ГИ ПРЕЧЕКОРИ ОВЛАСТУВАЊАТА**



### ЛИЦЕМЕРИЕТО НА АХМЕТИ

Запршката на секоја манџа мора да бидат ДУИ и Али Ахмети. Како и вообичаено, тие сакаат да бидат присутни во сите политички случувања. Така и овој пат. Опозиционата партија побара да биде вклучена во преговорите за името на Македонија. Наводно, македонското име ги претставувало сите култури, етникуми, религии и наследства на нашата земја. Оттука, учеството на ДУИ претставувало легитимно право во преговорите со Грција. Господине Ахмети, Вашата политичка практика е надвор од сите демократски и цивилизирани начела. Точно е дека Македонија ги претставува сите култури, етникуми и религии. Но, истовремено е точно и тоа дека Вие не ги почитувате Република Македонија и нејзините уставни начела. На секое одбивање на Ваш предлог од страна на Собранието, кој се коси со законите, се заканувате со ново заминување во планините. За Вас македонското знаме не постои, за Вас македонската химна е туѓа. Приказните кои ги раскажувате се лажни и за деца од претшколска возраст. Оттука, Вашите валкани игри продавајте му ги на друг. Опасно е за Македонија Вашата ДУИ да биде во опозиција, а во власта и да не зборуваме.



"Македонската позиција за името е усогласена, сите политички фактори стојат зад неа и таа ќе му биде соопштена на г. Нимиц на следната средба. Македонија продолжува да биде дел од овој процес. Не можеме сè уште да ги соопштиме деталите, затоа што е договорено нашиот државен став најнапред да му биде предочен на медијаторот. Во секој случај, имаме добри аргументи, изградени ставови за и против, како и аргументи кои ќе отворат натамошни дискусии во овој процес".

Антонио Милошоски

## НИМИЦ УНИШТУВА СЕ ШТО Е МАКЕДОНСКО

Сега доаѓаме до многу битни моменти од предлозите на Нимиц. Во точката 7 од Анексот тој порачува: "Зборот Македонија самиот по себе не ќе треба да се признава како официјално име, типично или атипично, за Втората страна, или како официјално име на било која друга држава". Со ова сè е јасно. Значи, оправдани беа нашите пишувања во минатиот број дека медијаторот нам ни подметнува кукавичко јајце. Евентуалната промена на нашето име со името Демократска Република Македонија ќе значи комплетна промена



Во грчкиот Парламент е поделен нон-пејпер, во кој се објаснува позицијата на владејачката партија Нова демократија за прашањето за името. Цел е да се изнајде заемно прифатливо решение врз основа на сложено име. Во документот стои дека предлогот на медијаторот Нимиц е само формула, но не и рамка за решавање на прашањето и може да биде основа за натамошни сериозни преговори. Опозиционерот Папандреу, пак, ја критикува политиката на Владата и оценува дека решението кое е засновано на т.н. двојна формула е најлош можен развој за грчките интереси. На тоа се противи и огромното мнозинство од грчката популација, па според последните истражувања високи 83 проценти од населението бараат од Владата да стави вето за членството на Македонија во НАТО. Истите тие го отфрлаат последниот пакет предлози на Нимиц доставен до Атина.

на името, а не само додавање атрибут, кој би имал цел да го објасни општественото и системското уредување на нашата држава. Со ова Нимиц ни порачува дека секаде земјава ќе биде запишувана под кратенката ДРМ, дека во регистарот на Обединетите нации ќе стои под буквата "Д", а не под "М". Значи, ние треба да прифатиме многу

полошо решение од она што досега сме го имале. Веројатно, ќе треба да ја замениме и меѓународната кратенка, која сега е МКД. Многумина веднаш се залетаа со прифаќањето на името ДР Македонија, притоа неводејќи сметка што се крие во внатрешноста на предлогот. Овде не станува збор само за име, туку и за низа отстапки од наша страна, кои длабоко удираат во идентитетот. Во точката 8, Нимиц на стапува уште побезобразно. Напишал: "Ниту една од државите, сама по себе, нема да има ексклузивни права, политички или економски, врз името Македонија или македонски". Точката 9, пак, продолжува со следното објаснување: "Македонија и македонски може да се употребуваат во економска смисла од двете страни и од страна на граѓаните или организирани групи правно признати од двете страни, но само според постојната меѓународна легислатива, врз база на договори и практика, што се однесуваат на употреба на географски имиња за економски или слична цел". Практично, Нимиц под покровителство на некоја сила, сака да нè уништи како народ и да нè направи безлична маса, без потекло, без јазик, без култура, без писменост, без цивилизација. Вакви проекти со доза на тортура спроведуваа Хитлер и останатите фашистички режими низ Европа. Ваква политика водеа нашите соседи-хегемонисти низ сите векови од нашето минато. Со ова Нимиц само ја продолжува грчката геноцидна пропаганда, која се правеше низ целиот дваесетти век. Доколку Грците, Бугарите и Србите досега не успеале во своите политики да го урнат идентитетот на македонскиот народ, а притоа користеле фашизоидни и нечовечки методи за да го сторат тоа, сега Нимиц го нема тоа право да ја продолжи нивната стратегија за искоренување на една цела нација од овие простори и нејзино претворање во клонови создадени од непознати сперматозоиди. Со самото тоа што тој предлага забрана на користење на терминот македонски, се отвора можност за бришење на македонскиот јазик, македонската култура, македонската музика, македонскиот дух. Се прашувам, дали човекот е свесен што прави и што предлага? Од еден обичен вештачки проблем за името, сега целиот процес прерасна во една загрижувачка ревизија на сè што е македонско. Се надевам дека нашите пријатели отаде Атлантикот, ќе го припитомат нивниот поданик, се разбира, доколку сè ова не произлегло од нивните кабинети.